



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 23 мај 1996
Скопје

Број 25

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

441.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на изречената казна затвор ее заменува со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Стојан Димитрије Стоилков од Свети Николе, во траење од 1 месец.

II

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Слободан Ѓорѓи Пенев од Штип, во траење од 3 месеци,

2. Ремзи Џабир Мустафи од Гостивар, во траење од 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-357
15 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

442.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 35/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

1. Престанува да важи Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Универзитетскиот клинички центар „Скопје“ – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 10/96).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1823/1
14 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

443.

Врз основа на член 92 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 37/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЈП ШУМСКО СТОПАНСТВО „ГОЛАК“ – ДЕЛЧЕВО

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на ЈП Шумско стопанство „Голак“ – Делчево, се именуваат:

Петруш Поповски, вработен во „Гранит“ Делчево,
Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Методи Крстевски, шумарски инженер, вработен во АРМ Делчево и

Борко Павловски, директор на РОЦ „САСА“ – Македонска Каменица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1802/1
14 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

444.

Врз основа на член 92 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 37/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ПОС ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „БИГЛА“ – ДЕМИР ХИСАР

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на ПОС за стопанисување со шуми „Бигла“ – Демир Хисар, се именуваат:

Винко Гаиќ, дипломиран шумарски инженер, невработен,

Борис Климовски, наставник по биологија во ЦОУ „Гоце Делчев“ – Демир Хисар,
Божин Талевски, директор на „Бигла-промет“ – Демир Хисар и
Спиро Томовски, директор на ПОС „Младост“ – Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1801/1
14 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

445.

Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈП ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА – РАДОВИШ

1. За претставници на Републиката во Работната заедница на ЈП Ветеринарна станица – Радовиш, се именуваат:

Ванчо Чифлиганец, пратеник во Собранието на Република Македонија;

Гоце Трајанов, замесник генерален директор на Земјоделско-прометната производна задруга „Кооперанти“ – Радовиш и

Славчо Чапов, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1804/1
14 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

446.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 мај 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА „ГРАДСКИ КИНА“ – ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на „Градски кина“ – Претпријатие за кинематографија – Скопје, се именуваат:

– Марин Бабиќ, артист во Драмскиот театар – Скопје и
– Јагода Михајлова - Георгиева, филмски критичар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1803/1
14 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

447.

Врз основа на член 15 од Законот за користење на воздухопловните пристаништа („Службен весник на РМ“ бр. 47/73 и 38/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЛЕНДИНГ И АТС УСЛУГИ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на надоместокот за лендинг и АТС услуги, кој се плаќа во германски марки за авиони на странски авиокомпани, односно во денарска противвредност на германска марка по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето за авиони на домашни авиокомпани, во зависност од максимално дозволената тежина на воздухоплов при полетување (во натамошниот текст: МТОВ).

Член 2

1. Висината на надоместокот за лендинг услуги – услуги пружени за користење на патеките за излетување и спуштање и за користење на светлосната сигнализација се наплатува и тоа:

– За услугите пружени за излетување и спуштање (изразени во германски марки) се наплатува

MTOW	DEM по тон MTOW
До 30 тони	14,00
Над 30 тони	15,00

За светлосна сигнализација се наплатува 25% од основната лендинг услуга, по извршена операција со користење на светлосна сигнализација.

2. Висината на надоместокот за АТС услуги – услуги пружени од страна на Контролата на летање се наплатува и тоа:

6. – DEM по тон MTOW (MTOW е тежината на воздухопловот при полетување утврдена со уверение за регистрација)

3. Висината на надоместокот за лендинг и АТС услугите се намалува во зависност од видот на летот и тоа:

Вид на летот

Се намалува од основната лендинг и АТС услуга

1. Обука, тренажа и школување со воздухоплови наменети за редовен и посебен јавен превоз во воздушниот сообраќај 75%

2. Карго воздухоплови 50%

3. Позициони летови помеѓу аеродромите Скопје и Охрид и обратно (без комерцијални цели) 50%

4. Организиран туристички летови (летови на домашни и странски авиопревозници, декларирани како чисто туристички – IT, кои од странство носат туристи во Р. Македонија и истите имаат обезбедено сместување во хотелите во Р. Македонија) 50%

5. Домашен воздушен сообраќај 75%
6. Авиопревозници (домашни и странски) кои во текот на еден месец имаат 50 слетувања на аеродромите во Република Македонија 25%
4. Надоместокот не се плаќа за:
- државни воздухоплови;
 - воздухоплови кои пренесуваат хуманитарна помош;
 - воздухоплови наменети за амбулантни летови;
 - воздухоплови кои што учествуваат во летови за трагање и спасување и
 - спортски воздухоплови за летови во цел на обука, тренажа и школување.

Член 3

Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ќе врши наплата на надоместокот за лендинг услуги и АТС услуги.

Член 4

Остварените денарски средства од надоместоците од член 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на посебна денарска сметка отворена кај една од деловните банки на Република Македонија на име на Министерство за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба, а девизните средства остварени од овие надоместоци ќе се уплатуваат на посебна девизна сметка отворена кај Народна банка на Република Македонија на име на Министерство за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба.

Овие депозитни сметки се со посебна намена и средствата ќе бидат користени строго наменски.

Приходите остварени по основ на лендинг и АТС услуги се приход на Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на надоместокот за користење на патеките за излетување и спуштање, користење на пристанишната платформа и престој на воздухопловите („Службен весник на РМ“ бр. 6 од 9 февруари 1993 година).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1604/1
13 мај 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

448.

Врз основа на член 58 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци („Службен весник на РМ“ бр. 13/96), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ НА ПАРИЧНИ ПРИМАЊА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И КОРИСНИЦИ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА СО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО СТРАНСТВО И ВАЛУТАТА ВО КОЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ИСПЛАТАТА

1. Месечните износи на паричните примања на воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина со живеалиште во странство, од член 24 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) се исплату-

ваат во висината на износите утврдени во Законот и во странско средство за плаќање.

2. Како странско средство за плаќање се определува валутата – американски долар.

3. Исплатата на месечните парични примања се врши тримесечно по истекот на тримесечјето преку Народната банка на Република Македонија.

4. Пресметката на потребните средства, распоредот и исплатата на средствата ги врши Министерството за труд и социјална политика – Републичка управа за прашања на борците и воените инвалиди.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1434/1
13 мај 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

449.

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 64/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ И СОЈУЗИ ВО 1996 ГОДИНА

Член 1

1. Дел од средствата планирани во Буџетот на Република Македонија за 1996 година, за финансирање на општествени организации, друштва, здруженија на граѓаните и сојузи во износ од 24.350.000 денари, се распределуваат и тоа за:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Младински совет на Македонија | 2.000.000 ден. |
| 2. Сојуз на здруженијата на борците од Народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија – Републички одбор | 12.000.000 ден. |
| 3. Републички одбор на месните заедници на Република Македонија | 300.000 ден. |
| 4. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патштата на Република Македонија | 1.500.000 ден. |
| 5. Противпожарен сојуз на Македонија | 2.000.000 ден. |
| 6. Друштво за проучување и заштита на птиците на Македонија | 400.000 ден. |
| 7. Движење на екологите на Македонија | 700.000 ден. |
| 8. Сојуз на организацијата „Пријатели на шумите“ | 400.000 ден. |
| 9. Здружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола | 200.000 ден. |
| 10. Форум на човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија – Скопје | 400.000 ден. |
| 11. Здружение за заштита на човековите права на Македонците дискриминирани во Република Грција „Доостоинство“ – Скопје | 100.000 ден. |
| 12. Сојузи на организација на жени на Република Македонија | 250.000 ден. |
| 13. Сојуз на студенти при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје | 2.000.000 ден. |
| 14. Сојуз на студенти при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола | 500.000 ден. |
| 15. Друштво за наука и уметност – Битола | 300.000 ден. |
| 16. Спелеолошко друштво „Пеони“ | 200.000 ден. |

17. Републичка заедница на културно-научните манифестации на македонците муслимани 500.000 ден.
 18. Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија 300.000 ден.
 19. Здружение за заштита на децата на Македонија 200.000 ден.
 20. Туристички сојуз на Македонија 100.000 ден.

Член 2

За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1327/1
 13 мај 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

450.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-405, ДЕЛНИЦА ТЕТОВО – ВРАТНИЦА, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 4+700 – ДЕСНО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на бензинска пумпа покрај регионалниот пат Р-405, делница Тетово-Вратница, стационоажа на км. 4+700 – десно, на КП бр. 983 и 984, КО Порој, во м.в. „Дреновец“, со вкупна површина од 3.507 м², на подрачјето на општината Тетово, чии инвеститори ќе бидат Претпријатието за трговија и услуги „Студјеса“, Алимани Нуман Назми и Османи Нуман Назиф сите од с. Порој – Тетовско и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500 м², кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1491/1
 13 мај 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

451.

Врз основа на член 68, став 3 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90, 28/90, 28/91 и 83/92), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ

1. Во Одлуката за определување висината на таксата за уверението за здравствената состојба на животните и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитар-

ните инспекциски прегледи („Службен весник на РМ“ бр. 25/87, 21/89, 39/89, 13/90, 21/92 и 16/94) во Тарифата за висината на таксата за уверението за здравствената состојба на животните и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи, во дел I се вршат следните изменувања:

Во точка 1 бројот "150,00" се заменува со бројот "250,00"

Во точка 2 бројот "60,00" се заменува со бројот "100,00"

Во точка 3 бројот "22,00" се заменува со бројот "30,00"

Во точка 4 бројот "15,00" се заменува со бројот "20,00"

Во точка 5 бројот "18,00" се заменува со бројот "25,00"

Во точка 6 бројот "9,00" се заменува со бројот "15,00"

Во точка 7 бројот "1,00" се заменува со бројот „1,50“

Во точка 8 бројот "8,00" се заменува со бројот "10,00"

Во точка 9 бројот "20,00" се заменува со бројот "30,00"

Во точка 10 бројот "200,00" се заменува со бројот "300,00"

Во точка 10-а бројот "100,00" се заменува со бројот "150,00"

Во точка 11 бројот "100,00" се заменува со бројот "200,00"

Во точка 12 бројот "50,00" се заменува со бројот "100,00"

Во точка 13 бројот "1,00" се заменува со бројот "2,00"

Во точка 14 бројот "10,00" се заменува со бројот "15,00"

Во точка 15 бројот "20,00" се заменува со бројот "30,00"

2. Во дел II став 1 алинеја 1 бројот "0,2%" се заменува со бројот "0,5%"

Во алинеја 2 бројот "0,15%" се заменува со бројот "0,20%"

Во алинеја 3 бројот "0,15%" се заменува со бројот "0,20%"

Во алинеја 4 бројот "0,2%" се заменува со бројот "0,4%"

Во алинеја 5 бројот "0,15%" се заменува со бројот "1%"

Во алинеја 6 бројот "0,2%" се заменува со бројот "0,4%"

Во алинеја 7 бројот "0,3%" се заменува со бројот "0,4%"

Во алинеја 8 бројот "0,2%" се заменува со бројот "0,3%"

Во алинеја 9 бројот "0,3%" се заменува со бројот "0,4%"

Во алинеја 14 бројот "0,3%" се заменува со бројот "0,5%"

Во алинеја 16 бројот "0,3%" се заменува со бројот "0,5%"

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1547/1
 13 мај 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

452.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС**

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Хондураас на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1537/1
13 мај 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

453.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СУДАН**

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Судан на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1538/1
13 мај 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

454.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА РУАНДА**

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Руанда на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1536/1
13 мај 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

455.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ – VAT (Value Added Tax) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за образување Комисија за воведување на данокот на додадена вредност – VAT (Value added tax) во Република Македонија (Службен весник на РМ“, број 22/94), точка 3, став 3 се менува и гласи:

„За членови на Комисијата се именуваат:

– д-р Живко Атанасовски, професор на Економскиот факултет – Скопје;

– Славјанка Стојанова – заменик на министерот за финансии;

– Јордан Марковски – потсекретар во Министерството за финансии;

– Стефан Аритоновски – помошник на министерот за финансии;

– Доне Николовски – помошник на министерот за финансии;

– Трајан Николовски – помошник на министерот за финансии;

– Игор Димитровски – помошник на министерот за финансии;

– Бошко Стефановски – директор на Управата за јавни приходи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1661/1
20 мај 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

456.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наимснување	Количина
1	2	3	4

85.17

Електрични апарати за
жичана телефонија и

1	2	3	4
---	---	---	---

- телеграфија, вклучувајќи и такви апарати за жичани системи со носечка струја;
 8517.10 -Телефонски апарати (телефони);
 8517.109---други
 а) Телефонски апарати „Панасоник“ 90 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1600/1
 20 мај 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

457.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

- 85.24 Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни и други слични феномени вклучувајќи и матрици и галвански отпечатоци од глава 37;
- 8524.90 -Друго;
 8524.901---со научен и стручен текст
- а) Windows 95/ CD-ROM Pan European 2 парчиња
 б) Windows 95 MLP Pan European 3 парчиња
 в) Win for Workgr. 3.11/3.5“ Euro 1 парче
 г) Office pro. for WfW 4.3/CD-ROM 1 парче
 д) Office pro. for W95 CD-ROM 2 парчиња
 е) Corel Draw 5.0/CD-ROM Eng. (WfW) 1 парче
 е) Corel Draw 6.0/CD-ROM Eng. (W95) 1 парче
 ж) Page Maker 6.0/CD-ROM (WfW, W95) 1 парче
 з) Norton Util. 8.0 for DOS/3.5“ 1 парче
 и) Norton Util. for W95/CD-ROM 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1605/1
 13 мај 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

458.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОЕКТОТ „ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПСКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТРАНСПОРТ“ (SETIR)

1. За претседател и членови на Националниот координационен комитет за Проектот „Централна европска информација за транспорт“ (SETIR) се назначени:

а) за претседател:

– Светлана Антоновска – директор на Заводот за статистика на Република Македонија и национален координатор на Проектот

б) за членови:

- 1) Љубомир Димитров, од Министерството за сообраќај и врски,
 2) Бранко Клиничаров, од Министерството за внатрешни работи,
 3) Владимир Тасиќ, од Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба,
 4) Злате Манев, од Републичката самоуправа интересна заедница за патишта,
 5) Димитрула Ацеска, од Железничко-транспортното претпријатие „Македонски железници“.

2. Стручните и административно-техничките работи за потребите на Националниот координационен комитет ќе ги врши Заводот за статистика на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-783/1
 13 мај 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

459.

Врз основа на член 98 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА САМОСТОЈНИТЕ СУДСКИ СОВЕТНИЦИ, СУДСКИТЕ СОВЕТНИЦИ, СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ, ПРИПРАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СУДОВИТЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите врз основа на кои во судовите се определува бројот на самостојните судски советници, судските советници, стручните соработници, приправниците и другите работници.

Бројот на работниците од став 1 се определува врз основа на големината на стварната и месната надлежност на судовите, утврдениот број на судии и потребата од обезбедување ажурно, ефикасно и квалитетно извршување на стручните, административните, оперативните, финансиско-материјалните, техничките, помошните и други работи од судската надлежност и функционирањето на судовите.

Член 2

Самостојните судски советници и судските советници се определуваат според критериумите:

- до еден самостоен судски советник или судски советник во судовите во кои бројот на судиите е утврден од пет до 12 судии;
- до три самостојни судски советници или судски советници во судовите во кои бројот на судиите е утврден од 15 до 20 судии; и
- до четири самостојни судски советници или судски советници во судовите во кои бројот на судиите е утврден над 20 судии.

Член 3

Бројот на стручните соработници и на приправниците се определува според критериумите:

- по еден стручен соработник на двајца судии, и
- по еден приправник на четворица судии.

Член 4

Бројот на работниците за вршење на административно-техничките, оперативно-техничките, материјално-финансиските и други технички и помошни работи во судовите се утврдува според критериумите:

- а) во основните судови во кои бројот на судиите е утврден до девет судии:
 - по 1,7 работник на еден судија, и
 - по еден дактилограф на еден судија;
- б) во основните судови во кои бројот на судиите е утврден над девет судии:
 - по 1,5 работник на еден судија, и
 - по еден дактилограф на еден судија;
- в) во апелационите судови:
 - по еден работник на еден судија, и
 - по еден дактилограф на еден судија;
- г) во Врховниот суд на Република Македонија:
 - по еден работник на еден судија, и
 - по еден дактилограф на двајца судии.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-240/1
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Пошовски, с.р.

460.

Врз основа на член 92 став 2 и член 121 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Министерството за здравство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации („Службен весник на Република Македонија“

бр. 11/92) во член 45 поднаслов А) Просторни услови, ставот 2 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-383/1
8 мај 1996 година
Скопје

Министер за здравство,
проф. д-р Илија Филиппче, с.р.

461.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“, бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд и социјална политика донесува

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај и јуни 1996 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходното тримесечје од 8.677,00 денари и изнесуваат:

I група	4.338,50 денари
II група	3.470,80 денари
III група	2.776,60 денари
IV група	2.169,20 денари
V група	1.735,40 денари

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот јануари – март 1996 година, објавен од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, февруари и март 1996 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот октомври, ноември и декември 1995 година, од 8.611,00 денари и изнесуваат:

I група	4.305,00 денари
II група	3.444,00 денари
III група	2.756,00 денари
IV група	2.153,00 денари
V група	1.722,00 денари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2268/1-96
8 мај 1996 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Насер Зибери, с.р.

462.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 24 април 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 12 точки 5 и 11, член 33 став 1 алинеја 7 и член 36 став 1 точка 23 од Статутот на Комората на сметководствено-финансиските работници на Република Македонија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Владимир Вешоски од Струга, со Решение У. бр. 39/96 од 20 март 1996 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од Статутот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со Законот за сметководство.

4. Судот на седницата утврди дека според член 12 став 1 точка 5 и 11 од Статутот, основни цели и задачи на Комората се: 5) Реедукација на сметководителите и финансиерите во Републиката; 11) Издавање и одземање на сертификати за сметководство и финансии.

Според член 33 став 1 алинеја 7 од Статутот, Републичката конференција: ги бира членовите на Комисијата за издавање сертификати;

Согласно член 36 став 1 точка 23 од Статутот, Претседателството во рамките на својата надлежност и овластувањата, врши организациони и контролни активности за стекнување и одземање на сертификати за овластени сметководители.

5. Судот, исто така утврди дека со Одлука У. бр. 247/95, У. бр. 248/95, У. бр. 271/95, и У. бр. 304/95 од 27 декември 1995 година, го укинал членот 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот за сметководството и го поништил Правилникот за условите и критериумите за стекнување професионално звање од областа на сметководството – овластен сметководител, донесен од Конференцијата на Комората за сметководствено-финансииските работници на Република Македонија. Судот оцени дека со закон не може да се овластува стручна организација како здружение на граѓани (сојуз, комора или друго професионално здружение), како што е во конкретниот случај со стручната организација за сметководители, финансиери и ревизори, да ги уредува таквите прашања. Во таа смисла, регистрирањето на овластените лица во посебен регистар, определувањето на условите и критериумите за стекнување на звања на овластени сметководители и ревизори и издавањето и одземањето на сертификатите на тие лица е предмет на законско уредување. Доколку заради специфичностите и рационалниот приод, тоа не може да се постигне, тогаш, врз оваа основа и во рамките утврдени со законот, нивната разработка, конкретизирање и доуредување, во рамки на извршната функција, може да се направи со донесување на пропис за извршување на законот, што е во ингеренци на Владата на Република Македонија, а не на стручна организација или здружение.

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Со член 91 алинеја 1 од Уставот се уредува дека Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и е одговорна за нивното извршување, а според алинеја 5 од овој член таа донесува уредби и други прописи за извршување на законите.

Имајќи го предвид фактот што Уставниот суд го укинал членот 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот за сметководството и го поништил Правилникот на Комората на сметководствено-финансииските работници на Република Македонија, а оспорените членови од Статутот го уредуваат прашањето на издавањето и одземањето на сертификатите за сметководство и финансии кое беше претходно оценувано од Судот, Судот оцени дека нема основа оспорените одредби од Статутот и понатаму да опстојуваат.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 39/96
24 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I – Скопје објавува дека во правната работа за развод на брак по тужбата на тужителката Исмета Личина од Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. 13-а, против тужениот Ариф Личина од Скопје, сега со непознато место на живеење. Вредноста на спорот неопределена. На тужениот му е назначен за привремен застапник, Монеvски Валеријан адвокат од Скопје кој ќе го застапува се додека тој или неговиот полномошник не се појави пред судот или додека Органот за старателство не му назначи полномошник.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XII П. бр. 1834/96.

Пред овој суд покрената е постапка за утврдување на единствен носител на станарско право на стан кој се наоѓа на ул. „Октомvрска револуција“ бр.10/II-9 во Скопје, по предлог на предлагачката Гордана Мариќ, од Скопје, против Мирослав Мариќ, со непозната адреса на живеење.

Се повикува противникот Мирослав Мариќ да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, неговите права и интереси ќе ги застапува привремениот старател Емилија Станковиќ, адвокат од Скопје, сè до окончувањето на постапката или до неговото појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, ВПС. бр. 74/96. (199)

Општинскиот суд Скопје I – Скопје објавува дека во постапката за развод на брак покрената од тужителот Тасиќ Александар од Скопје, ул. „Прохор Пчински“ бр. 157, против тужената Јела Тасиќ, родена Васиќ, од Витина – Србија, а сега со непозната адреса во странство, за привремен застапник се назначува Слободан Ивановиќ, адвокат од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70, кој ќе ја застапува тужената до појавувањето во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, V.П.бр. 845/94. (188)

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителите Јосифовски Митре од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 30 и Ристевски Никола од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 40-а, двајцата претставувани од полномошникот Ристо Церков, адвокат од Скопје, против тужените Тасевски Борис од Скопје, ул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 41/1-2 и Тасевска Славка, со непозната адреса на живеење.

На тужената Тасевска Славка, за привремен застапник и се поставува Васил Ковачевски, адвокат од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 8/1-15, кој ќе ги штити нејзините права сè додека таа или нејзин полномошник не се појават пред овој суд, односно додека Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје не го извести судот дека ѝ поставил привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XIX.П. бр. 662/96. (189)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Татјана Дабижлевиќ од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 16-6, против тужениот Раде Дабижлевиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење.

Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилно окончување на постапката во смисла на чл. 84 од ЗППИ.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 1686/96. (198)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје поведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Илиријана Селмани – Рамадани, ул. „Маџари – 2“ бр. 59 – Скопје, против тужениот Мухамед Рамадани од Велики Трновац – општина Бујановац – Република Србија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот го назначува за привремен застапник лицето Слободан Жераиќ, адвокат од Скопје, кој во оваа постапка ќе ги штити неговите интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 1477/96. (208)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето Фикрије Ханиџиу од Гостивар по предлог на нејзиниот внук Хопи Хусеин од Гостивар.

Се повикува лицето Фикрије Ханиџиу од татко Зеќир и мајка Махбубе, родена на 21.VI.1904 година во Гостивар каде имала и постојано место на живеење, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар. Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за нејзиниот живот тоа да му го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото лице не се јави пред овој суд, ќе се утврди дека ова лице е умрело.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 99/96. (200)

Пред овој суд е заведена граѓанска постапка за утврдување вредност по тужба на тужителката Шеапи Бедрие од с. Дебреше – Гостиварско, против тужениот Адеми Азер од с. Дебреше – Гостиварско, за сега во Швајцарија со непозната адреса. Вредност на спорот 100.000,00 ден.

На тужениот Адеми Азер за привремен застапник му се поставува Адеми Мифтар од с. Дебреше – Гостиварско кој ќе го застапува неговиот интерес до окончувањето на спорот сè додека тој или негов полномошник не се појават пред судот односно сè додека органот за старателство не му постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 473/96. (202)

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е процесна постапка за сопственост по основ на одршка, по тужбата на тужителот Адеми Елмаз Цемали од с. Градец – Гостиварско, застапуван од полномошникот Неџат Мемеди, адвокат од Гостивар, против тужените Куртиши Абедин Абдула и Куртиши Абедин Адви, двајцата со последно место на живеење во с. Градец – Гостиварско, а моментално со непознато престојувалиште.

За привремен застапник судот го назначува Куртиши Абедин Рехметула од с. Градец – Гостиварско, кој ќе ги застапува тужените во постапката се додека тие или нивниот полномошник не се појават пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека на значил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 548/96. (203)

Пред овој суд е заведена граѓанска постапка за надомест на материјална и нематеријална штета по тужбата на тужителите Спасовски Владимир и Елеонора, двајцата од Гостивар, против тужениот Ејупи Селџман Беким од Гостивар, а сега во Република Хрватска со непознато живеалиште. Вредност на спорот неопределена.

На тужениот му се поставува за привремен застапник Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол – Гостивар и стручен соработник во Општинскиот суд – Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до конечното завршување на спорот сè додека тој или негов полномошник не се појават пред судот односно сè додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 392/96. (204)

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е спор за долг, по тужбата на тужителот Алиу Азби од с. Чегране, против тужениот Фетаки Зеџи од с. Чегране, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 35.000 ДЕМ.

На тужениот му се поставува за привремен застапник стручниот соработник на овој суд Фазлиу Имер, кој ќе го застапува во постапка сè додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека му назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 121/95. (211)

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е процесна постапка за сопственост на недвижен имот по основ на одршка по тужбата на тужителот Адеми Брахим од Гостивар, застапуван од полномошникот Исмаили Рихан, адвокат од Гостивар, против тужениот Исмаили Реџеп од Гостивар, моментално со непознато престојувалиште во странство.

За привремен застапник на тужениот судот го назначува Петрески Васил, дипломиран правник, стручен соработник на работа при Општинскиот суд во Гостивар, ќе го застапува тужениот сè додека тој или негов полномошник не ќе се појават пред судот или органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 206/96. (212)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителите Шерифи Хазир и Шерифи Мехмед од с. Врпчиште – Гостиварско, против тужените Илиеска Горица и други од с. Врпчиште – Гостиварско. Вредност на спорот 135.000,00 денари.

На тужените Илиеска Митана, Илиески Трпе од Белград, а сега со непозната адреса, и на Илиеска Драгица и Илиески Јордан од Земун, сега со непозната адреса, им се постави за привремен застапник Илиески Васил од с. Врлчиште – Гостиварско, кој ќе ги застапува нивните интереси до крајот на постапката односно сè додека тужените или нивен полномошник не се појават пред судот односно сè додека Органот за старателство не им постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 41/96. (193)

Пред Општинскиот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка за повраќај на пари по тужбата на тужителот Фејзи Неим Илир од Гостивар, против тужениот Узеири Афирим од с. Здуње, Гостиварско, сега во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 4.500 ДМ.

На тужениот Узеири Афирим му се поставува за привремен застапник Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол, Гостиварско и стручен соработник во Општинскиот суд – Гостивар, кој ќе ги застапува неговите интереси до конечното завршување на спорот, сè додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот односно сè додека Органот за старателство на тужениот му постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 441/96. (194)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ – СУДСКО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВИНИЦА

Пред Општинскиот суд Кочани – Судско одделение во Винаца се води спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Дафинка Ристова од Македонска Каменица, против тужениот Благој Стоимен Ристов, од с. Јакимово со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето да се јави во судот или да постави полномошник. Во спротивно, по истекот од 30 дена, му се поставува за привремен застапник Зоран Глигоров, стручен соработник во судот, кој ќе го застапува тужениот до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани – Судско одделение во Винаца, П.бр. 20/96. (195)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за раскинување на договор за подарок по тужбата на тужителот Жежовски Ѓорѓи од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 174, против тужените Жежовски Димко од Тетово, сега со место на живеење во Мелбурн – Австралија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател преку ЦСР – Тетово, кој ќе ги штити неговите права и интереси сè до окончувањето на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 574/96. (191)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по основ на купопродажба по тужбата на тужителот Шакир Љутвија од с. Шипковица – Тетово, против тужените Николовски Ангелко и Среќко Николовски, и двајцата од Тетово, сега во Белград со непозната адреса, и Хусман Илјази од Тетово, на ул. „П. Гули“ бр. 15.

Се повикуваат Николовски Ангелко и Николовски Среќко од Тетово да се јават пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да постават свој полномошник кој ќе ги штити

нивните права и интереси. Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси сè до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 659/96. (192)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред Општинскиот суд во Титов Велес во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ваикл Јасмина од с. Горно Оризари, спрема тужениот Ваикл Норберт од Виена Австрија, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Ваикл Норберт од Виена, Австрија сега со непозната адреса во рок од 10 (десет) дена да се јави пред Општинскиот суд во Титов Велес. Во спротивно, му се одредува привремен застапник Варналиева Сузана стручен соработник при Општинскиот суд во Титов Велес. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека истиот не се јави или, пак, негов полномошник.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр. 614/96. (206)

Пред Општинскиот суд во Титов Велес е заведен спор за трајно право на користење по тужбата на тужителот Митрев Орце од Титов Велес, ул. „Анџон Шурков“ број 27/2-1, према тужениот Јовев Лазо од Титов Велес, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 1.000 д.

Се повикува тужениот Јовев Лазо од Титов Велес, или пак неговите наследници да се јават во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас пред Општинскиот суд во Титов Велес. Доколку во наведениот рок тоа не го сторат за привремен застапник се одредува Јачева Билјана, дипл. правник стручен соработник при Општинскиот суд во Титов Велес, која ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката се додека истиот или неговите наследници не се јават пред судот се додека не назначат полномошник.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр. 270/95. (196)

Пред овој суд е во тек постапка за ништавост на хипотека по тужба на тужителите Зафирови Миле и Македонка од Титов Велес, ул. „11 Октомври“ бр. 2/2 против тужената Димкова Весна од Титов Велес, а сега со непозната адреса на живеење и тужениот АД Стопанска банка – Скопје.

Се повикува тужената Димкова Весна од Титов Велес, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот на судот да му достави точна адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот судот ќе и постави привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините права и интереси се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр. 319/95. (197)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1516/96 на регистарска влошка бр. 1-41699-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги „ДАКО-ПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Јане Сандански“ бр. 61/2, Скопје.

Се брише Зоран Милетиќ, се запишува Сузана Милетиќ, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1516/96. (4783)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5663/96 на регистарска влошка бр. 1-10786-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЈА-БЛАНИЦА“ п.о. експорт-импорт ул. „Струмичка“ бр. 4, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5663/96. (4784)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2955/96 на регистарска влошка бр. 1-14448-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо и мало и услуги „РУСЕ КОМЕРЦ“ д.о. експорт-импорт ул. „Воденска“ бр. 9, Гевгелија.

Се менува досегашниот директор на претпријатието и тоа: Тина Русева, директор со неограничени овластувања, а се запишува Русев Д. Илија, директор на претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2955/96. (4785)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4632/96, на регистарска влошка бр. 1-66907-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Производно трговско претпријатие „ЕВРОПРОГРЕС ПЛУС“ д.о.о. ул. „Сараевска“ бр. 6, Гевгелија.

Претпријатието е основано со договор за основање од 16.01. 1996 год., а основач е Живка Трајковска од Гевгелија.

Дејности: 020110, 020121, 020131, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07022, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070231, 070240, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно-трговско работење, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства целосно.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговското работење е Живка Трајковска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4632/96. (4786)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5116/96 на регистарска влошка бр. 1-29155-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основачи и лице за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „МИТКО-КОМЕРЦ“ д.о. увоз-извоз ул. „Горѓи Капчев“ 21-а, бр. 1, Скопје.

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на ул. „Тодор Чапков“ бр. 51/1, Скопје.

Од претпријатието истапуваат основачот Митко Николов од Скопје, а пристапува нов основач Анкица Ристовска од Скопје на 25.03. 96. Се брише досегашниот застапник Митко Николов, директор, се запишува нов застапник Анкица Ристовска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5116/96. (4787)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4553/96 на регистарска влошка бр. 1-55513-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Приватното претпријатие за увоз-извоз со прехранбени производи „ТИМИ“ п.о. ул. „1-ви Мај“ бр. 21, Дебар.

На 26.02.1996 год. во претпријатието пристапил Кенан Рахмановски а на истиот ден истапила Акија Размановски.

Се брише Акија Размановски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Кенан Размановски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4553/96. (4376)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4914/96 на регистарска влошка бр. 1-2831-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „РОЈАЛ ЕКСПОРТ“ рупство со ограничена одговорност ул. „Владимир Комаров“ бр. 23/4, Скопје.

Дејноста на претпријатието се проширува со следните дејности: 07011, 070111, 070112, 070114, 090132, 110903, 110905.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4914/96. (4377)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4303/96 на регистарска влошка бр. 1-66612-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало увоз-извоз „ОМЕГА-ЦЕ“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 22/2-2, Скопје.

Основачи: Васе Петков и Џулијано Слатников од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства, а ризикот го сноси во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Васе Петков, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4303/96 (4378)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4945/96, на регистарска влошка бр. 1-4063-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услужно-посредувачка дејност „МАКСОФТ“ увоз-увоз, целосна одговорност ул. „Васко Карангелевски“ бр. 23/54, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110903, книговодствени услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4945/96. (4379)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5275/96 на регистарска влошка бр. 1-66893-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за трговија угостителство „ИТАЛИ-МАК“ д.о.о. увоз-извоз бул. „Јане Сандански“ бр. 59-2/13, Скопје.

Основач: Филип Филиповски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080190, 110109, 110303, 110309, 080201, 080202, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, агендски услуги во транспортот, посредување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги.

Филип Филиповски, директор без ограничување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

За своите обврски во правниот промет со трети лица приватното претпријатие одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5275/96. (4380)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4611/96 на регистарска влошка бр. 1-36864-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ВЕЗОР“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Страшо Пинџур“ бр. 76, Тетово.

Се брише досегашниот застапник Тулевска Милица – директор со неограничени овластувања, се запишуванов застапник Трпески Славко – директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4611/96. (4400)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4932/96 на регистарска влошка бр. 1-29433-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за трговија на големо и мало „АС“ експорт-импорт д.о.о. ул. 8-ми Март бр. 14, Кавадарци.

Се менува досегашната фирма и сега ќе гласи: Претпријатие за производство, услуги и трговија „АС“ д.о.о. ул. „8-ми Март“ бр. 14, Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4932/96. (4401)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4808/96 на регистарска влошка бр. 1-8545-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи и лице за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАЦПРОМ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „9“ бр. 5, с. Волково.

Од претпријатието истапуваат основачите Ѓорѓиевски Лазар и Ѓорѓиевска Златка од Скопје на 12.03.1996 г. а пристапува нов основач Ратко Трајановски од Скопје на 12.03.1996 г.

Се брише досегашниот застапник Ѓорѓиевска Златка директор се запишува нов застапник Ратко Трајановски – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4808/96. (4402)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4472/96 на регистарска влошка бр. 1-29716-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „СТЕЛМАК“ п.о. ул. „Никола Паранунов“ бр. локал 4/8, Скопје.

Се менува досегашниот директор Босилковски Гого, директор со неограничени овластувања а се запишува нов директор Балванлива Лилјана, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4472/96. (4403)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4606/96 на регистарска влошка бр. 1-51259-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет на големо и мало и услуги увоз-извоз „ЦАЦИ-КОМЕРЦ“ с. Ракоитница, Скопје.

Се брише Гроздана Јовеска, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Панче Јовески, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4606/96. (4404)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3631/96 на регистарска влошка бр. 1-16410-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и трговија „КАРАТ 92“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Партение Зографски“ бр. 1в, Скопје.

Дејности: 011315, 011319, 011390, 011941, 011949, 012111, 012112, 012201, 0120202, 120310, 012321, 012322, 012324, 012421, 012429, 013074, 013121, 013122, 030003, 050301, 050302, 070227, 080111, 080112, 080113.

080114, 080119, 090110, 090123, 090140, 090150, 090160, 110109, 110301, 110903, 110905.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3631/96. (4405)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4804/96 на регистарска влошка бр. 1-58280-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапување на основач на Претпријатието за промет со стоки на големо и мало „КАПУРСО“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Вера Јокиќ“ бр. 23/1-3, Скопје.

Истапува досегашниот основач Јаковче Дузлиевски од Скопје. а истапува на ден 12.03. 1996 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4804/96. (4370)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3118/96 на регистарска влошка бр. 1-3124-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за финансиски, технички и деловни услуги, трговија, угостителство и туризам „СОНЦЕ“ ц.о. ул. „Браќа Досеви“ бр. 10, Кавадарци.

Се брише Трајче Каровски, директор, а се запишува во внатрешен промет Горѓи Делов, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3118/96. (4371)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5127/96 на регистарска влошка бр. 1-66829-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, производство, туризам и угостителство, „ДООБ“ д.о.о. с. Врапчиште, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање на ден 18.03. 1996 год. а основач е Мефаил Решити.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090183, 090189, 070310, 070320, комисион, консигнација, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стока и патници, реекспорт, застапување и посредување во надворешно трговското работење, застапување на странски правни и физички лица, агенциску услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства целосно.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Мефаил Решити, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5127/96. (4372)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4720/96, на регистарска влошка бр. 1-44277-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапување на вториот основач на Претпријатието за промет и производство на ортопедски помагала „ОТО-МЕДИКАЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Водњанска“ б.б. Скопје.

Истапува лицето Соња Костова од Скопје, на ден 13.02. 1996 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4720/96. (4373)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1973/96 на регистарска влошка бр. 1-16315-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет деловно посредување, инжињеринг и консалтинг услуги „ЕЛ-ГОР“ ц.о. увоз-извоз ул. „В. Смилевски Бато“ бр. 25/4-5, Скопје.

Се брише од судскиот регистар како лице овластено за застапување Милица Трајковска, директор со неограничени овластувања. Како лице овластено за застапување се запишува Мирјана Рујаноска, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1973/96. (4374)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4772/96 на регистарска влошка бр. 1-66722-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги, „ИНМАК 96“ д.о.о. бул. „Србија“ бб, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 06.03. 1996 г. а основачи се Диманка Цуровска, Славка Арсова, Цоне Трајковски, Душан Војновиќ, Киро Силјановски и Доста Котрчевски сите од Скопје.

Дејности: 013071, 013072, 013073, 013074, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 11093, 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства целосно.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Киро Силјановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4772/96. (4375)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3198/96 на регистарска влошка бр. 1-42409-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за сообраќај и трговија „ЕДИ-ЕЛВИ“ д.о.о. ул. „1“ бр. 180, с. Батинци, Скопје.

Се брише Осман Јукиќ се запишува Фетија Јукиќ како нов директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3198/96. (4365)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14317/95 на регистарска влошка бр. 1-44611-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Мешовитово претпријатието за производство, трговија и транспорт „ЦЕМО“ д.о.о. експорт-импорт с. Чегране, Гостивар.

Лицето Имери Биал се разрешува од директор од 15.12. 1996 год., односно истапува од претпријатието.

Се брише лицето Имери Биал, директор без ограничување, а се запишува лицето Имери Абаз, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14317/96. (4366)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1327/96 на регистарска влошка бр. 1-49444-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишување на деловна единица на Претпријатието за автотранспорт, трговија и услуги „РИКИ ТРАНШПЕД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 14, Деловна единица „РИКИ“ – Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 63, Кавадарци.

Запишување на Деловна единица „РИКИ“ – Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 63, Кавадарци, како дел во состав на Претпријатието за автотранспорт, трговија и услуги „РИКИ – ТРАНШПЕД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 14, Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1327/96. (4367)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3508/96, го запиша во судскиот регистар промена на седиште на Претпријатието за трговија на големо и мало д.о.о. експорт-импорт ул. „Анаркарска“ бр. 23, Скопје.

Со Одлука на основачот на претпријатието Снежанка Хршум од 15.03. 1995 год. се менува седиштето на претпријатието на ул. „Анаркарска“ бр. 23.

Да се запиште седиштето на претпријатието на ул. „Славејко Арсов“ бр. 68, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3508/96. (4368)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5312/96 на регистарска влошка бр. 1-66873-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост и запишување право на вршење дејности во надворешно трговско работење на Претпријатието за производство, трговија и услуги „А-ДУК-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Илинденска“ бр. 138-а, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 02.04.1996 год. а основач е Анче Дукоска.

Дејности: 011941, 011949, 012321, 012421, 012429, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013111, 013113, 013115, 013119, 013121, 013122, 020110, 020140, 50100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, промет со некретнина, откуп на сировка кожа, сточарски и земјоделски производи, зеленчук, овошје, добиток, свињи, јагњина, живина, риба, волна јајца, шумски плодови, леквоти билки, пчурици, полжави, украински птици, желки, воземци, семена, трупица, фиданци, цвеќина, стара хартија, индустријски отпадници, застапување странски фирми, реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони работи, консигнациони работи, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународна шпедиција, туристички услуги со странство, меѓународна сообраќајна агенциски работи, угостителски и туристички услуги, слободни царински продавници-фришоп.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства целосно.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Анче Дукоска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5312/96. (4369)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1525/96 на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар организирањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ОБНО-ВА“ увоз-извоз д.о.о. со п.о. ул. „Борис Кидрич“ бб, Прилеп.

Дејности: 050301, 050302, 011941, 011949, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 080201, 080202, 110302, 110611, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 060502, 070310, 070320, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, аеродромски услуги, агенциски услуги во транспортот и слично), угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, научно-истражувачки, истражувачко развојни и услуги во давање на информации и знаење во стопанството.

Претпријатието во правниот промет има полни овластувања и полна одговорност. в.д. директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Душан Кочиноски од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1525/96. (4342)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 779/96 на регистарска влошка бр.1-18054, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за транспорт и промет „ДИДОАЛПЕ-ТРАНС“ со п.о. ул. „Јоле Андоноски“ бр. 4, Прилеп.

Основач е Петар Нешкоски од Прилеп.

Дејности: 090122, 011941, 011949, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки во друмски сообраќај, агенциски услуги во транспортот.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања, за обврските одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување, во надворешно трговскиот промет е директорот Василка Тренкоска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7796. (4343)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1072/96 на регистарска влошка бр.1-9567-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, и промет „ТИЈАРА“ увоз-извоз со п.о. ул. „Рампо Левката“ бр. 10, Прилеп.

Се врши промена на овластено лице за застапување и лице за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Костоски Александар со Марија Костоска – директор.

На Александар Костоски му престануваат овластувањата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1072/96. (4344)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 484/96, на регистарска влошка бр. 1-5807, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице на Претпријатието во приватна сопственост за книговодствено-економски услуги, промет и производство „ФЕП-ПРОМЕТ“ п.о. увоз-извоз Битола, ул. „Крсте Нале“ бр. 108.

Му престанува овластувањето на застапување и се брише од судскиот регистар како досегашен директор на претпријатието Милан Кочовски а се овластува Славница Кочовска за директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 484/96. (5574)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3259/95, на регистарска влошка бр. 1-5807, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и на лице овластено за застапување на Претпријатието во приватна сопственост за книговодствено-економски услуги, промет и производство „ФЕП-ПРОМЕТ“ п.о. увоз-извоз Битола, ул. „Крсте Нале“ бр. 108.

Му престанува овластувањето на застапување и се брише од судскиот регистар како досегашен директор и истапува како основач на фирмата лицецо Славница Кочовска.

Милан Кочовски пристапува како нов основач.

Милан Кочовски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3259/95. (5575)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2158/95, на регистарска влошка бр. 1-2158, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за книговодствено-економски услуги, промет и производство „ФЕП-ПРОМЕТ“ п.о. увоз-извоз Битола, ул. „Крсте Нале“ бр. 108, Битола.

Седиште: Битола, ул. „Крсте Нале“ 108.

Основач: Славница Кочовска.

Дејности: 110903, 110303, 110309, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070224, 060501, 060502, 030003, 011721, 011729, 013010, 090132, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од конгигациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Македонија, меѓународна шпедиција.

Полни овластувања, полна одговорност.

Славница Кочовска, лице овластено за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2158/95. (5576)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5088/96 на регистарска влошка бр. 1-12063-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основачите, зголема, осн. влог, промена на лице за застапување на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги во прометот „РАЈОМАК“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Сарајска“ бб, општина Карпош, Скопје.

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на бул. „Партизански одреди“ бр. 18, Скопје.

Во претпријатието пристапуваат основачите: Љубомир Димоски, Славчо Димоски, Спиро Колевски, Милое Димоски, сите од Скопје, и Златко Данев од Кавадарци, сите пристапуваат на ден 29.03.1996 година

Се брише досегашниот застапник Леонит Димоски, директор, а се запишува новиот застапник Љубомир Димоски, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5088/96. (5064)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1680/95 од 03.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за трговија на големо и мало „Томас Интер Трејд“ од Скопје, ул. „Лесноска“ бр. 14.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 22.V.1996 година во 9,40 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (960)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 9/96 од 26.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „ЕКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО од Скопје, ул. „Алија Авдовик“ бр. 16.

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 28.V.1996 година во 11,30 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (961)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 168/96 од 28.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „Цери Компани“ од Скопје, ул. „Илија Димоски“ бр. 28-а.

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 28.V.1996 година во 11,40 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (962)

Со решението Ст. бр. 161/95 од 22.IV.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола одобрено е склученото присилно порамнување помеѓу должникот ОТП „Агропроммет“ од Струга и неговите доверители постигнато на 22.IV.1996 година и со истото постигната е спогодба помеѓу должникот и доверителите исплатата на побарувањата на доверителите што стасуваат за наплата на 22.IV.1996 година да биде во висина на полниот износ со камата по стапки определени со ЗБСЗК, а за временски период од 18 месеци од денот на постигнатото присилно порамнување, кое има правно дејство и спрема доверителите што не учествувале во постапката, како и спрема доверителите што учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспорени ако дополнително се утврдат.

Со наведено решение за ВД директор кај должникот ОТП „Агропроммет“ е именуван Наум Балукоски, дипл. ек. од Струга.

Согласно член 152 од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација, стечајната постапка према должникот ОТП „Агропроммет“ – Струга, отворена со решението Ст. бр. 161/95 од 29.V.1995 година на Окружниот стопански суд во Битола, се запира.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (964)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. III 1189/94 од 16.I.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „Вид Компани“ од Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 42.

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓоски Ристо од Скопје ул. „6“ бр. 23, нас. Скупни, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VI.1996 година во 9,20 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (976)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 289/96 од 22.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво промет „ЕВ-ЕНЕРГОПРОМЕТ“ од Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 17.

За стечаен судија е одредена Гошева Катица, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 29.V.1996 година во 9,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (977)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1962/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТУП „Јакуп Комерц“ – с. Теново – Тетово.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Матевски Среќко од Тетово, ул. „122“ бр. 8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.V.1996 година во 12,10 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1009)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 507/95 од 05.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Матс Комерц“ од Скопје, ул. „Никола Паранунов“ бр. 66.

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Јонче Трлчевски од Скопје, ул. „Падистерска“ бр. 2-1/6.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 23.V.1996 година во 11,10 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1010)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1846/95 од 08.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот АД за економски и организациони услуги и промет „Економски Центар“ од Скопје, ул. „Железничка“ б.б.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Костовски Јосиф од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 80.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.VI.1996 година во 8,00 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1011)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 135/96 од 03.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП „Мебдо“ од Куманово, ул. „Октомврска Революција“.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. „Бранко Богдански-Гудман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VI.1996 година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1012)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1143/96 од 24.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУП „Сандра-Пром“ од Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 33/49.

За стечаен судија е одредена Јелница Серафимовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, Г. Лисиче, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.VI.1996 година во 8,20 часот, во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1033)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 140/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТТУ „Виолена“ од Гостивар, ул. „Железничка“ бр. 33.

За стечаен судија е одредена Гошева Катица, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Бибоски Јане од Гостивар, ул. „Бранко Станоевиќ“ бр. 6, телефон 61-155.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 17.VI.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1034)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1812/95 од 20.II.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија „Интермак“ од Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7.

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.VI.1996 година во 11 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1035)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 618/95 од 08.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за посредување „Бизнис Менаџмент Партнер“ од Скопје, ул. „Димитар Чуповски“ бр. 24.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.V.1996 година во 9,00 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1036)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1793/95 од 06.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот АД „Адонекс“ од Скопје, ул. „Беласица“ бр. 6.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митрески од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109/3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.VI.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1037)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 253/96 од 24.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Електро монтажна инсталатерска задруга „Иднина“ од Скопје, ул. „Воин Драшковиќ“ бр. 66.

За стечаен судија е одредена Гошева Катица, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23/6, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.V.1996 година во 9,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1038)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1406/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, туризам и устопителство „Кибла“ од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 23/35.

За стечаен судија е одредена Гошева Катица, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23/6, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.V.1996 година во 9.25 часот, во соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1039)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 286/96 од 29.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУПЗ „4-ти Јули“ од Скопје, ул. „Јужноиндустриска зона“ бб.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. „Париска“ бр. 2-г, телефон 252-353.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VI.1996 година во 9.00 часот, соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1040)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 366/95 стечајната постапка над ПОС „Политекс“ – Штип, привремено се запира за период од 12 месеци од правосилноста на ова решение.

ПОС „Политекс“ – Штип продолжува со работа.
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1041)

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 1223/95 од 25.III.1996 година за „Дитрих Сервис“ – Охрид; Ст. бр. 194/96 од 25.III.1996 година за ПП „З ПЕКА“ – Прилеп; Ст. бр. 191/96 од 25.III.1996 година за СЗ „Шарански“ – Прилеп; Ст. бр. 203/96 од 25.III.1996 година за ПП „ДОМУС КОМЕРЦ“ – Прилеп; Ст. бр. 200/96 од 25.III.1996 година за ПП „ХРИЗАН“ – Прилеп; Ст. бр. 197/96 од 25.III.1996 година за ДДО „Биномак“ – Прилеп; Ст. бр. 998/95 од 08.III.1996 година за ПП „МОТИВ“ – Битола; Ст. бр. 74/96 од 25.III.1996 година за ПШТУ „ГЛОСА“ – Битола; Се отвораат стечајни постапки кои не се спроведуваат и се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1042)

Окружниот стопански суд во Битола преку стечајниот совет ги известува доверителите на должникот АД „ГОША“ Металец“ – Прилеп дека на 12.VI.1996 година во 13 часот е закажано рочиште за изјаснување и гласање на доверителите по Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на Претпријатијата со општествен капитал во просторите на Окружниот стопански суд во Битола.

Со Програмата се предвидува конверзија на побарувањата на доверителите односно обврските на должникот во траен влог во износ од 60% со откуп на акции, а за преостанатиот дел од 40% се предвидува одлагање на плаќањето односно конверзија на тој долг во ДМ и претворање во долгорочен кредит кој ќе се отплаќа во рок од 7 години со девизна камата од 5% годишно и грејс период од 2 години во кој период каматата се плаќа месечно. Со програмата се предвидува можност за изведување на обврските или дел на истите со производи на должникот или со изведување на инвестициони работи врз основа на договор на цена при што плаќањето да биде 60% во готово, а 40% да биде преку измирување на обврските.

По извршената финансиска консолидација ќе се изврши и сопственичка трансформација на должникот во акционерско друштво.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1045)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 656/96 од 6.V.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Интерпромет“ АД од Тетово, ул. 18/А.
За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Благоја Митрушевски од Тетово, ул. „Предраг Јанчевски“, телефон 20-135.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ и до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.VI.1996 година во 8.40 часот, соба број 53-а, при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1075)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 476/96 од 14.V.1996 година отвори постапка за присилно порамнување помеѓу предлагачот на присилното порамнување – Земјоделска задруга „Братство Единство“ Ц.О. – Горно Лисиче – Скопје со седиште на ул. „12-та Ударна Бригада“ бб, и број на жиро сметка 40100-601-5192 со неговите доверители. Присилното порамнување на предлагачот заради измирување на долговите спрема доверителите глас: исплатата на долговите да биде во износ од 100% од главниот долг без камата во рок од три години сметано од отворањето на постапката за присилно порамнување. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до Советот на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите и за гласање по предлогот за присилно порамнување на 25.VI.1996 година во 8 часот, соба број 60 во овој суд. За управник на присилното порамнување се определува Станчевска Весна од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1074)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 315/96 од 24.IV.1996 година објавува дека отвори стечајна постапка над ДОО „Бекон“ – Берово.

За стечаен управник е поставен Владо Методиов од Берово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава и докази во два примероци и вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро сметка број 41400-840-028-3338 – републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 17.VI.1996 година во 12 часот во просторите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ДОО „Бекон“ – Берово.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 24.IV.1996 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1065)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 661/95 од 17.IV.1996 година е заклучена стечајната постапка над ПТП „МНТ“ – Струмица.

По правосилноста на решението ПТП „МНТ“ – Струмица ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје, во рок од 15 дена, сметајќи од објавувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1066)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 355/94 од 10.IV.1996 година е одобрено склученото присилно порамнување помеѓу стечајниот должник ПОС ИГМ „Џумајлија“ с. Лозово – Свети Николе и неговите доверители АД за производство на нафта рафинерија „Скопје“ – Скопје за главен долг од 1.401.005 денари, АД „Автокуќа – Агросервис“ – Скопје за долг од 190.883,50 денари, ТП „Спик“ – Скопје за долг од 237.244,50 денари, ГП „Бетон“ – Скопје, погон „Механизација“ за долг од 642.892,50 денари со тоа што утврдените побарувања се намираваат во целост од главниот долг во рок од 1 година сметано од 10.IV.1996 година но без камата.

Склученото присилно порамнување има правно дејство и спрема доверителите кои не учествувале во постапката за присилно порамнување, како и спрема доверителите кои не учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспорени доколку истите дополнително се прифатат.

Стечајната постапка над ПОС ИГМ „Џумајлија“ – с. Лозово се запира.

За вршител на должност директор на ПОС ИГМ „Џумајлија“, с. Лозово се поставува Васил Јованов, досегашен стечаен управник сметајќи од 10.IV.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1067)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 307/96 од 24.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над ЈП ШС „Голоак“ – Делчево.

За стечаен управник е поставен Сребран Стоичков, дипломиран правник од Делчево.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава и докази во два примероци и вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на сметка број 41400-840-028-3338 – Републички буџет.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ЈП „Голоак“ – Делчево.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 24.VI.1996 година во 10 часот во просторите на Окружниот стопански суд во Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1068)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 680/95 од 23.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над ЗЗ „Пирок“, с. Мокриево-Струмица.

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Ванчо Златанов од с. Мокриево, Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава таксирана со 600,00 денари на вирманска уплатница на жиро сметка 41400-840-028-3338 и докази во два примероци. Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 13.VI.1996 година во 9 часот, соба број 10 на овој суд.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 23.IV.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1069)

Окружниот стопански суд во Битола свикува рочиште за 27.V.1996 година во 10 часот во соба број 5 на кое ги повикува доверителите на АД „Бебика“ – Охрид и АД „Илинден“ – Охрид за изјаснување и гласање на програмата на финансиска и сопственичка трансформација врз која можат да остварат увид кај АД „Бебика“ и АД „Илинден“ – Охрид.

Гласањето може да биде со поднесок потпишан од овластено лице без учество на рочиште.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1070)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 943/95 од 17.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „Стандардшед“ ДОО – Скопје, ул. „Московска“ – Тафталиџе II, бр. 9, Скопје.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23 – Горно Лисиче, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5. VI.1996 година во 8.15 часот, соба број 53-а, при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1062)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1332/95 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за трговија и услуги „Р.Б. Експорт-Импорт“ од Скопје, ул. „Иуделхиска“ бр. 53/2-2.

За стечаен судија е одредена Мируша Еленовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Горгоновски Ристо од Скопје, ул. „Црвена Армија“ бр. 101/2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26. VI.1996 година во 8 часот во соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1063)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1940/95 од 5.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТТ „Професионал“ од Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 10.

За стечаен судија е одредена Мируша Еленовска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Михајловски Симон од Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23. V.1996 година во 11.00 часот во соба број 60 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1064)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 511/95 од 25. IV.1996 година објавува дека се одобрува присилно порамнување на стечајниот должник АД „ТЕХНОПРОМЕТ“ – Тетово, во стечај и неговите доверители со следната содржина:

Стечајниот должник АД „ТЕХНОПРОМЕТ“ – Тетово должен е да ги исплати обврските спрема доверителите во 100% износ со камата по Законот во рок од шест месеци сметано од одобреното присилно порамнување. Ова порамнување има правно дејност и према доверителите на стечајниот должник чии побарувања стасале за наплата до 25. IV.1996 година. Иако не учествувале во постапката за присилно порамнување како и према доверителите кои учествувале во постапката, а чии побарувања се оспорени доколку накнадно истите се утврдат. Ова решение има сила на извршна исправа према сите доверители чии побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување. Секој учесник во постапката за присилно порамнување ги сноси своите трошоци.

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник АД „Технопромет“ Тетово отворена со решение на овој суд Ст. бр. 511/95 од 17. V.1995 година, за в.д. директор на АД Технопромет – Тетово се определува лицето Адеми Абдула од Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1102)

Во огласот за стечајна постапка бр. 6096/96 од Окружниот стопански суд во Штип, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 23/96, на двете места во текстот називот на фирмата треба да гласи: ПОС „Иднина“, а не ПОС „Илишден“.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 395/96 од 08. V.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Јерусалим“ од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 54, со жиро сметка број 40120-601-108279.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14. VI.1996 година, во 9 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1026)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 396/96 од 08. V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија „Кафнавиз“ од Скопје, ул. „Владимир Каважев“ број 34, со жиро сметка број 40120-601-145264.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14. VI.1996 година, во 9 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1027)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 389/96 од 30. IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за услуги, производство и промет „ПЕ ТИ КОМ“ од Скопје, ул. „Петар Ацев“ бр. 26-1-10, со жиро сметка број 40100-601-86629.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ од 30 дена со пријава во два примероци со докази до ликвидациониот совет. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 31. V.1996 година, во 9 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1028)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 453/96 од 09. V.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над ПППУ „12 Април“ експорт-импорт Д.О.О. – Скопје со жиро сметка број 40110-601-278483.

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љубе Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник на 14. VI.1996 година, во 11.00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1029)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 374/96 од 26. IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија „Слагос“ ЦО експорт-импорт – Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 42, со жиро сметка број 40120-601-269617.

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06. VI.1996 година, во 11.00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1030)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 392/96 од 08. V.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Приватното трговско услужно претпријатие „Скарлет-Трејд“ ЦО увоз-извоз, Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 58/1/1 со жиро сметка број 40100-601-357863.

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14. VI.1996 година, во 11.00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1031)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 366/96 од 26. IV.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Хирион Комерц“ експорт-импорт ц.о.о. с. Буковик, Скопје и број на жиро сметка 40120-601-97687.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавени побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.VI.1996 година во 10,40 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1052)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 986/96 од 26.IV.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и промет „Пигал Промет“ ц.о. Скопје, ул. „20 Октомври“ бр. 28 со жиро сметка 40100-601-47478

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.VI.1996 година во 9 часот во соба број 58 при овој суд, во 8,10 часот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1053)

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Л. бр. 84/96 од 17.IV.1996 година за ПП „Т-ПРОМ“ – Битола, Л. бр. 72/96 од 03.IV.1996 година за ПП „ПЕ-ЛИИ 54“ – Битола, Л. бр. 39/96 од 25.III.1996 година за ПП „МКП“ – Битола, Л. бр. 63/96 од 25.III.1996 година, за ЗЗ „Граничар“, с. Германија; Л. бр. 57/96 од 25.III.1996 година, за ПТП „Свис Мел“ – Битола; Л. бр. 87/96 од 26.III.1996 год. за ПП „Аналит“ – Битола, Л. бр. 90/96 од 29.III.1996 година за ПП „Пастор Марија“ – Битола, Л. бр. 69/96 од 25.III.1996 година за ДОО „ТДС ИМПЕКС“ – Битола, Л. бр. 75/96 од 25.III.1996 година за ТП „Војкан“ – Битола, Л. бр. 99/96 од 05.IV.1996 година за ПП „ЕКС ЈОГА ТРАНС“ – Битола, Л. бр. 66/96 од 25.III.1996 година за ПТУ „Стилст“ – Охрид, Л. бр. 81/96 од 28.III.1996 година за ПТП „ТОСКА“ – Битола и Л. бр. 60/96 од 25.III.1996 година за ПП „Игорче“ – Охрид – се отворени ликвидациони постапки пред погоренаведените должници но не се спроведуваат и се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1032)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 260/96 од 18.III.1996 година е отворена постапка за редовна ликвидација на Претпријатието „Бидлинг“ од Куманово, ул. „Њикшиќка“ бр. 3-а.

За ликвидационен судија е определен Крумислав Алексов, судија при овој суд.

За ликвидационен управник е определена Јаворка Јовановска, Куманово, ул. „Бранко Богданоски – Гуцман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VI.1996 година, во 9,55 часот во соба број 83 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1013)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 451/96 од 07.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Мешовитото претпријатие за промет, производство и застапување „ВАЛЕРИНА“, д.о.о. експорт-импорт – Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 29, вл. I-24.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.V.1996 година, во 11 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1049)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 450/96 од 07.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Жути – Комерц“ д.о.о. увоз-извоз – Скопје, бул. „Македонско косовска бригада“ бр. 42/12-а

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.VI.1996 година во 9 часот во соба број 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1051)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 421/96 од 25.IV.1996 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија и услуги „Кикол“ ц.о. увоз-извоз со жиро сметка 40100-601-219018

За ликвидационен управник е определен Петров Ефтим од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник на 17.VI.1996 година во 9,00 часот во соба број 83 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1020)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 368/96 од 26.IV.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за транспорт, промет и услуги „Инсо и Алди“ Д.О.О. – експорт-импорт, Скопје, ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 6/7

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.VI.1996 година во 8,30 часот во соба број 53 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1021)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 277/96 од 22.III.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги на големо и мало „Кикан“ увоз-извоз Д.О.О. – Скопје, ул. „Благоја Стефановски“ бр. 93/2-10, со жиро сметка број 40110-601-291335.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долгот према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.VI.1996 година во 8,30 часот во соба број 58 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1022)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 182/96 од 06.III.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија, угостителство, производство и услуги „ГАН“ ц.о. – Скопје, ул. „Јане Сандански“ – Трговски центар „13-ти Ноември“ локал 4, жиро сметка 40100-601-287554.

За ликвидационен управник се определува Жарко Дабески од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1996 година, во 8,30 часот во соба број 58 на овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1023)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 367/96 од 26.IV.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Ју Алди“ увоз-извоз Ц.О. – Скопје, ул. „4“ бр. 25, с. Арачиново, Скопје, со жиро сметка 40100-601-164931.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот на овој суд со пријава во 2 примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.VI.1996 година, во 8,30 часот во соба број 53 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1024)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 397 од 08.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Сабтрег“ од Кичево, ул. „Реџо Рушит Јазази“ бр. 30, со жиро сметка 40320-601-5790.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.VI.1996 година, во 9 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1025)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следните печат:**

Тркалезен печат под назив: Трговско претпријатие на големо и мало „САРА – 94“ Експорт Импорт ДОО Скопје (2335)

Правоголен печат под назив: С.Т.Д. „Мими“ ул. „Владимир Комаров“ Скопје. (2336)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало, увоз извоз „Далија Комерц“, Ц.О. Скопје. (2337)

Тркалезен печат и штембил под назив: Унија на независни и автономни синдикати на Македонија. (2338)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за производство, промет, услуги и посредување „КУПРО“ Ц.О. увоз-извоз Скопје. (2339)

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за трговија транспорт, шпедиција и градежни работи „КОНИК МАК“ Експорт-Импорт по ивицата и во средната Скопје. (2340)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 547513 издаден од УВР Куманово на име Цветковиќ Љубинка „ул. ЈНА“ бр. 42/4, Куманово. (2436-а)

Пасош бр. 548161/95 издаден од УВР Куманово на име Мерџан Салиевски ул. „Трст“ бр. 28, Куманово. (2437-а)

Пасош бр. 532282 на име Пурелку Надира ул. „Ј. Пиперка“ 75, Кичево. (2438-а)

Пасош бр. 0109202 издаден од ОВР Ресен на име Шенол Сулејмановски с. Козјак, Ресен. (2436)

Пасош бр. 318718 издаден од ОВР Струмица на име Витанов Томе ул. „24 Октомври“ 35, Струмица. (2435)

Пасош бр. 346788/94 издаден од УВР Куманово на име Ненад Јовиќ с. Д. Коњаре, Куманово. (2434)

Пасош бр. 46691/93 издаден од УВР Тетово на име Адем Нухи с. Шемшево, Тетово. (2422)

Пасош бр. 60374/93 издаден од УВР Скопје на име Марија Богеска ул. „Народен фронт“ бр. 15/38, Скопје. (2417)

Пасош бр. 210398/94 издаден од УВР Скопје на име Исак Рушиди ул. „Лазар Москов“ 4/8, Скопје. (2418)

Пасош бр. 787692/95 издаден од УВР Скопје на име Блерим Кајоли бул. „Македонско косовска бригада“ бр. 47, Скопје. (2419)

Пасош бр. 451529/94 издаден од УВР Скопје на име Трајан Трипуновски ул. „Козле“ – 10 бр. 23А – Скопје. (2420)

Пасош бр. 864895/96 издаден од УВР Скопје на име Винко Ивачиќ ул. „Перша Савелиќ“ бр. 11, Скопје. (2421)

Пасош бр. 723889/95 издаден од УВР Скопје на име Реџеп Дулови ул. „Пере Тошев“ бр. 136, Скопје. (2423)

Пасош бр. 693218/95 издаден од УВР Скопје на име Седат Аљими ул. „Виничка“ бр. 82, Скопје. (2425)

Пасош бр. 391603/94 издаден од УВР Скопје на име Доста Тодоровска ул. „Жан Жорес“ бр. 8/П-5, Скопје. (2426)

Пасош бр. 124848/93 издаден од УВР Скопје на име Славица Стефановиќ ул. „Видео Смилевски Бато“ бр. 41/20, Скопје. (2427)

Пасош бр. 0573958/95 издаден од УВР Скопје на име Здравко Стефановиќ ул. „Видео Смилевски Бато“ бр. 41/20, Скопје. (2428)

Пасош бр. 682929/95 издаден од УВР Скопје на име Шаип Вели ул. „Виргино“ бр. 86, Скопје. (2429)

Пасош бр. 866487/96 издаден од УВР Скопје на име Мурфет Хараровиќ Батинци 185, Скопје. (2430)

Пасош бр. 386275/94 издаден од УВР Скопје на име Исиф Шабани ул. „391“ бр. 23, Скопје. (2431)

Пасош бр. 322299/94 издаден од УВР Скопје на име Гордана Попсимонова ул. „Дебарца“ бр. 16, Скопје. (2432)

Пасош бр. 12406/92 издаден од УВР Скопје на име Славица Шубеска – Строткова ул. „Петар Поп Арсов“ 19-И/12, Скопје. (2433)

Пасош бр. 120664 издаден од УВР Струмица на име Аритова Љубица с. Сушица 322, Струмица. (2389)

Чек бр. 653174 издаден од Стопанска банка АД Скопје филијала Радовиш на име Томе Спасов ул. „Гоце Делчев“ бр. 57, Радовиш. (2390)

Пасош бр. 58070/93 издаден од УВР Скопје на име Беким Јонузи ул. „7-ма Албанска бригада“ бр. 29, Скопје. (2392)

Пасош бр. 0133279/93 издаден од УВР Скопје на име Драган Иванов ул. „Васил Главинов“ бр. 3-III/13, Скопје. (2393)

Пасош бр. 327821/94 издаден од УВР Скопје на име Драган Кичеџ ул. „Горѓи Димитров“ бр. 21-III/1, Скопје. (2394)

Пасош бр. 724945 издаден од УВР Скопје на име Дејановиќ Божиџар бул. „Видео Смилевски“ бр. 77/1-11, Скопје. (2395)

Пасош бр. 357558, издаден од УВР Скопје на име Бехџет Наим ул. „Лазо Москов“ бр. 24-16, Скопје. (2396)

Пасош бр. 0702272/95 издаден од УВР Скопје на име Петковски Михајло, Скопје (2396-а)

Пасош бр. 519425/94 издаден од УВР Тетово на име Сали Абдилмуин с. Боговиње, Тетово. (2397)

Пасош бр. 50217 издаден од ОВР Штип на име Горан Мургоски ул. „Христијан Карпош“ бр. 40/17, Штип. (2365-а)

Пасош бр. 822252 издаден на име Андов Лазар ул. „Благој Горев“ М5/10, Т. Велес. (2398-а)

Пасош бр. 0921044 издаден на име Аметовски Кание с. Крани, Ресен. (2399-а)

Пасош бр. 119468 издаден од УВР Струмица на име Стојменов Ристо ул. „Маршал Тито“ 20, с. Ново Село, Струмица. (2412)

Пасош бр. 286630/94 издаден од УВР Скопје на име Љупка Ивановска ул. „Џумајска“ бр. 53, Скопје. (2391)

Пасош бр. 667557/95 издаден од УВР Куманово на име Димковска Катерина, ул. „Среќко Пужелска“ бр. 3, Куманово. (2392)

Пасош бр. 0759714 издаден од ОВР Крива Паланка на име Горѓиевска Станка ул. „Партизанска“ бр. 5, Крива Паланка. (2341)

Пасош бр. 0543896 издаден од УВР Струмица на име Станков Митко с. Добрејци 294, Струмица. (2343)

Свидетелство за VI одделение издадено од ЦОУ „Рајко Жинзифов“ на име Авдовиќ Хатка с. Д. Оризари, Т. Велес. (2342)

Пасош бр. 0261323 издаден од УВР Битола на име Петровски Горан ул. „Пецо Божиновски“ бр. 4, Битола. (2343-а)

Пасош бр. 062999 издаден од УВР Тетово на име Саити Лирије с. Боговиње, Тетово. (2344)

Пасош бр. 459736 на име Исмаили Сефер с. Дебреше, Гостивар. (2345)

Пасош бр. 408328/94 издаден од УВР Тетово на име Цветат Алити с. Доброште, Тетово. (2346)

Пасош бр. 757868/95 издаден од ОВР Куманово на име Демиров Шефки ул. „Братство Единство“ бр. 4, Куманово. (2347)

Пасош бр. 005217/92 издаден од УВР Скопје на име Нусрет Алит ул. „7 јули“ бр. 14, Скопје. (2348)

Пасош бр. 278687/94 издаден од УВР Скопје на име Милан Карцовски ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, Скопје. (2349)

Пасош бр. 0043875/93 на име Милчев Ристаки с. Знегор, Делчево. (2350)

Пасош бр. 288597 издаден од ОВР Штип на име Јордев Руде ул. „Г. Прличев“ бр. 3, Штип. (2351)

Пасош бр. 0381673 издаден од ОВР Кочани на име Мишева Лилјана ул. „Брегаличка“ бр. 21, Кочани. (2344)

Пасош бр. 141123 издаден од ОВР Кичево на име Даутоски Асан ул. „Исен Акиоски“ бр. 142, Кичево. (2345)

Чекови бр. 1250081, 086, 087 на име Олгица Анастасова ул. „Ката Поцкова“ бр. 3/9, Струмица. (2346)

Пасош бр. 0097509 издаден од УВР Прилеп на име Костадиноски Цане ул. „Савска“ бр. 46, Прилеп. (2351)

Пасош бр. 718338/95 издаден од ГУВР Скопје на име Идриз Арбен ул. „Ресенска“ бр. 2-2/4, Скопје. (2352)

Пасош бр. 621050/95 издаден од ГУВР Скопје на име Идриз Музафер ул. „Ресенска“ бр. 2-2/4, Скопје. (2353)

Пасош бр. 052806 на име Авдули Мевмет, Дебар.

Пасош бр. 0398318 на име Качалнику Рениат, Дебар.

Пасош бр. 522199 издаден од ОВР Тетово на име Ајрули Шефајет с. Рогле, Тетово. (2356)

Пасош бр. 299947 издаден на име Салифоска Накиба с. Лисичани, Кичево. (2361-а)

Пасош бр. 446037 на име Исмаили Руфки с. Кондово ул. „100“ бр. 49, Скопје. (2290-а)

Пасош бр. 502548 на име Коцевска Весна ул. „Родна Ивева“ бр. 35, Т. Велес. (2388)

Пасош бр. 786762/95 издаден од УВР Скопје на име Насер Хисени с. Сингелик ул. „21“ бр. 17, Скопје (2389-а)

Пасош бр. 634545 издаден од УВР Куманово на име Станојковски Светислав ул. „III МУБ“ бр. 31-2/8, Куманово. (2231)

Пасош бр. 0693831 издаден ОВР Ресен на име Луми Флерим с. Блаце, Ресен. (2390-а)

Чекови од бр. 2950328 до 0002950346 и тековна сметка бр. 96161-34 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Луков Слободан, Скопје. (2331-а)

Пасош бр. 17291 издаден од ОВР Струга на име Мамуди Минир с. Корошишта Струга. (2391-а)

Пасош бр. 038860 на име Ѓилчевски Тиси, Дебар. (2393-а)

Пасош бр. 0366578 на име Карамети Ѓзим, Дебар. (2392-а)

Пасош бр. 227309 на име Синани Месут с. Здуње, Гостивар. (2394-а)

Пасош бр. 0139975/93 издаден од ОВР Струга на име Усеини Агни, с. Корошишта – Струга.

Пасош бр. 233634 издаден од УВР Тетово на име Руфати Асмуре, с. Камењане, Тетово. (2357)

Пасош бр. 0260755 издаден од УВР Прилеп на име Наумоски Гоце, кеј „19-ти Септември“ бр. 3/29, Прилеп. (2351)

Пасош бр. 021577/93 издаден од УВР Тетово на име Јакупи Даут, с. Пришовце, Тетово. (2359)

Пасош бр. 360402/94 издаден од УВР Скопје на име Огнен Дамев, кеј „13 Ноември“ бр. 20/23, Скопје. (2360)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Победа“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 9.5.1996 година,

донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мирче Ацев“ б.б. од 7 до 13 часот. (1124)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ГП „Маврово“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Плоштад Македонија“ бр. 2 од 7 до 15 часот. (1125)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АДМС „Техномонтажа“ – Струмица

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 117 Струмица во време од 7 до 14 часот. (1048)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ГП „Обнова“ – Гевгелија

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 124 од 8 до 12 часот.

Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излегоа од печат збирките:

1. РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

Автор: Костадинка Тричевска

Цена на регистарот е 3.000 денари.

2. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СУДСТВОТО, ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО И АДВОКАТУРАТА

Автори: Миле Крцкоски

Елена Ставрева

Рокса Георгиевска

Цена на збирката е 1.200 денари.

3. КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

Автор: Проф. д-р Симеон Гелевски

Цена на збирката е 800 денари.

4. КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ

Автор: Проф. д-р Симеон Гелевски

Цена на збирката е 600 денари.

Порачки се примаат на адреса: НИРО Службен весник на Република Македонија, Скопје, п. фах 51, жиро с-ка 40100-603-12498.

Информации на телефоните 228-204 и 117-460 и на телефакс 112-267.

СОДРЖИНА

441. Одлука за помилување на осудени лица	789	за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи	793
442. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Универзитетскиот клинички центар „Скопје“ – Скопје.	789	452. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Хондурас	793
443. Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на ЈП Шумско стопанство „Голак“ – Делчево	789	453. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Судан.	793
444. Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на ПОС за стопанисување со шуми „Бигла“ – Демир Хисар	789	454. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Руанда	793
445. Одлука за именување претставници на Републиката во Работната заедница на ЈП Ветеринарна станица – Радовиш	790	455. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување Комисија за воведување на данокот на додадена вредност – VAT (Value Added Tax) во Република Македонија	793
446. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на „Градска кина“ – Претпријатие за кинематографија – Скопје	790	456. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	793
447. Одлука за определување на висина на надоместокот за лендинг и АТС услуги	790	457. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	794
448. Одлука за месечни износи на парични примања на воените инвалиди и корисници на семејна инвалиднина со живеалиште во странство и валутата во која ќе се врши исплатата	791	458. Решение за назначување на претседател и членови на Националниот координационен комитет за Проектот „Централна европска информација“ за транспорт (CETIR)	794
449. Одлука за учество на Републиката во финансирањето на општествените организации, друштва, здруженија на граѓаните и сојузи во 1996 година	792	459. Правилник за утврдување на критериумите за определување на бројот на самостојните судски советници, судските советници, стручните соработници, приправниците и другите работници во судовите	794
450. Одлука за определување на услови за градба на бензиска пумпа покрај регионалниот пат Р-405, делница Тетово – Вратница стационажа на км 4 + 700 – десно, на подрачјето на општината Тетово	792	460. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации	795
451. Одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на таксата за уверението за здравствената состојба на животните и за висината на надоместоците		461. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната	795
		462. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.39/96 од 24 април 1996 година	795